



Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/2002), Претседателот на Советот на општина Чашка, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СВИКУВАЊЕ ЧЕТИРИЕСЕТ И СЕДМА СЕДНИЦА НА
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Претседателот на Советот на општина Чашка свикува 47-та седница на Советот на општина Чашка, која ќе се одржи на 13.11.2020 година (петок) со почеток во 09:00 часот во салата за состаноци на општина Чашка

Усвојување на записник од 46 седница на Советот

На седницата го предлага следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог-Програма за работа на советот на општина Чашка за 2021 година;
2. Предлог-Програма за активностите на општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2021 година;
3. Предлог-Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 2021 година;
4. Предлог-Програма за активности на општина Чашка во областа на зимско одржување на јавните патишта и улици за 2021 година;
5. Предлог-Оперативен план за заштита и спасување од снежни намети, лавини и луњи 2020/2021 година;
6. Предлог-Програма за активностите на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2021 година;
7. Предлог-Програма за спроведување на мерки за заштита на населението од заразни болести за 2021 година;
8. Предлог-Програма за активностите на општина Чашка во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2021 година;
9. Предлог-Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератзација и мерки за заштита на животни за 2021 година;



10. Предлог-Програмата за активности на општина Чашка во областа на ЛЕР за 2021 година;
11. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина за 2021 година;
12. Предлог-Програма за улично осветлување на територијата на општина Чашка за 2021 година;
13. Предлог-Програма за активности на општина Чашка во областа на енергетската ефикасност за 2021 година;
14. Предлог-Програма за развој на информатички комуникациски технологии на општина Чашка за 2021 година;
15. Предлог-Програма за урбанистички планови на територијата на општина Чашка за 2021 година;
16. Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Чашка за 2021 година;
17. Предлог-Програма за управување со отпад за 2021 година;
18. Советнички прашања
19. Разно

ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Совет
Муамед Ахмедив